

➤ Одложено зафаќање на термини

Оваа надградена функционалност во Prima MEDICA **За одложено зафаќање на термини**, ќе овозможи на лекарите и администраторите на системот поефикасно да управуваат со закажувањето на упати и да ги минимизираат недостатоците за зафаќање на термини. За да се постават упатите во **статус за проверка на термин**, кој е инициран од лекар, потребно е да се пополнат овие податоци:

1. **Тип на упат:** [Важи за сите типови на упати кои имаат валидност – регуларен/со термин]
2. **Валидност на упатот:** [Се избира валидноста на упатот]
3. **Здравствена организација:** [Во која институција се испраќа пациентот]
4. **Работна единица:** [Соодветната специјалност во институцијата]
5. **ЗАПИШИ:** [Потврдете го внесеното со клик на ова копче] (Слика 1)

УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ

Прв слоб.термин Скенирани резултати и наоди Претходни упати **Закажување** Откажи упат Заверка на итен упат Излез

Тип на упат: 16 СУ1 СПЕЦИЈАЛИСТ/СУБСПЕЦИЈАЛИСТ

Валидност: Регуларен/со термин

Вид диј. лаб.:

Датум:

Причина за конз.мислење:

Здрав.организ: ЦТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ - КАВАДАРЦИ

Раб.единица: ОРТОПЕДИЈА

Место: КАВАДАРЦИ

За превентивни цели

За снимање на (само за радиодијагностички упат)

Само за предлог до лекарска комисија:

Прв ден на спреченост на работа:

Сегашна здр. состојба на болниот, статус и наод од доктор специјалист:

За дијагноза:

Шифра	Опис на дијагнозата
M544	LUMBAGO SO ISIJALGIJA

Двоен клик - превземи текст од опис на дијагноза

Опис на упатот: M544 LUMBAGO SO ISIJALGIJA

Коментар / наод за извршените прегледи, дијагност. и терап. постапки:

Наод од специјалист:

Запиши Откажи


УПАТИ ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕГЛЕД

Бр.упе	Тип упат	Валидност	Опис	Здрав.организ.	Место	Наод	Наод од сп	Закажан терм	Број од л	Причина бе	Итен (зав)	Фзх	Праше
80302	СУ1 СПЕЦИЈАЛИСТ	Регуларен/со	M544	ЗЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО ПР									

F5 - Нов, Ctrl+F5 - Нов со избор на прв слоб. термин, F6 - Ажурирај, F7 - Освежи, F8 - Бри | F10 - Печати, Ctrl+F10 - Печати специјалистички наод, Esc - Откажи / И


Слика 1: Закажување на упат

Во делот за Закажување на Упати, кога лекарот се обидува да избере лекар или апарат, се појавуваат на располагање слободните термини соодветно. Доколку нема слободни термини, Упатот се означува за проверка подоцна т.е. се клика на **Постави за проверка на термин** (Слика 2).



Слика2: Постави за проверка на термин

Доколку се селектира копчето **Постави за проверка на термин**, на екран се јавува следната порака (Слика 3).



Слика3: Успешно ставен упат на чекање термин

Во главното мени **Пациенти** се отвара нова форма - **Упати за проверка термин**. Во оваа листа се прикажани сите креирани упати кои чекаат закажување на прв слободен термин (Слика 4).

Упатите што се прикажани во листата, а уште не се закажани, имаат статус **Се чека термин**. Овој статус се менува откако упатите ќе бидат успешно закажани.

За да се проверат слободните термини и за да се закажат упатите од оваа листа, се клика на копчето **Провери за термин** што се наоѓа во горниот десен агол. Доколку има слободни термини во бараната здравствена установа, упатот се закажува и добива статус **Зафатен термин**.

Упати за чекање на термини

ИПАТИ ВО ЛИСТА НА ЧЕКАЊЕ ТЕРМИНИ

Провери за термин


Исклучоци	Бр. картици	Имя Презиме	Телефон	Бр. фил	Р.С.	Здрав. организ.	Термин на	Термин до	Период на Моз Термин	Датум фил	Место	Период
Статус : Зафатен термин	<input type="checkbox"/>	3321				РТГ	ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО	02.05.2024 07:15	02.05.2024 07:30		26.04.2024	Кавадарци
	<input type="checkbox"/>	3321				ОФТАЛМОЛОГ	ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО	14.05.2024 19:40	14.05.2024 20:00		26.04.2024	Кавадарци
	<input type="checkbox"/>	3321				ЕХО	ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО	15.05.2024 11:20	15.05.2024 11:40		26.04.2024	Кавадарци
Статус : Грешка од МТ	<input type="checkbox"/>	3321				ОТОРИНОЛАРИ	ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО				26.04.2024	Кавадарци / Лекарот не е пронајден
Статус : Се чека термин	<input type="checkbox"/>	3321				ОФТАЛМОЛОГ	ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА СО				26.04.2024	Кавадарци

Ф8 - Бришење на упати со грешка од МТ, F10 - Печати, F11 - Групно печатење на сите упати со термин, Esc - Излез

Гру печати Мак. (F11) Печ.Мак. (F10) Гру.Печ.Двојазично Печ.Двојазично Откажи

Слика 4: Упати во листа на чекање

Доколку на некои од термините има внесно забелешка или рестрикција, се појавува формата за слободни термини и лекарот треба да одлучи дали терминот е соодветен за пациентот. Терминот се одбира на двоен клик и упатот добива статус **Зафатен термин** (Слика 5).



Слика 5: Термин со забелешка

За печатење на упатите со статус **Зафатен термин** се кликува на некое од понудените копчиња во долниот десен агол од формата (**Групно печатење на македонски F11, Печати македонски F10, Групно Печатење двојазично, Печати двојазично**). Оваа функционалност им овозможува на лекарите да направат физичка копија од упатите и да ги известат пациентите за закажаниот термин.

Напомена: Еднаш отпечатен упат на пациент за закажан термин, не може да се печати повторно.